

**ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ - СКОПЈЕ
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК**

дн	датум	Анф 2 - макс. 46 студенти	Анф 3 - макс. 46 студенти	Анф 4 - макс. 28 студенти	Анф 5 - макс. 20 студенти	Анф 6 - макс. 16 студенти	Анф 7 - макс. 23 студенти	Анф 8 - макс. 24 студенти	Анф 9 - макс. 20 студенти	Грнд 4 - макс. 18 студенти	Анф 10 - макс. 20 студенти (уно)	Мал Анф 1 - макс. 8 студенти (уно)	Мал Анф 2 - макс. 8 студенти (уно)
септември	17 август	09.00 - 11.00	Вовед во правото - Проф. др А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Уставно право	МПП (во живо, писмено)	НС - Новинарски жанрови (во живо уно)	Уставно право	О1 - Меѓународни политички односи (во живо на Microsoft Teams)	О1 - Теорија на односи со јавноста				
	12.00 - 14.00	Вовед во правото за дејноста наставни во живо писмено	Уставно право - Група 1 (писмено во живо) Проф. др Гордан Смиљановски-Димковски, д-р Денчик Прешова	МПП (во живо, писмено)	ЛС - Совершена менаџерска историја	НС - Новинарски жанрови (во живо уно)	Уставно право	О1 - ИКТ и односи со јавноста	О1 - Теорија на односи со јавноста				
	15.00 - 17.00	Вовед во правото - Проф. др Кривошапа Аспируд (во живо писмено)	Уставно право - Група 1 (уно) Група 2 (писмено во живо) Проф. др Гордан Смиљановски-Димковски и д-р Денчик Прешова / Проф. др Татјана Караџиќева-Кованоска и проф. др Мирча Раствова	МПП (во живо, писмено)	ЛС - Политички партии и интервју групи - Проф. др Караџиќева	НС - Теорија на новинарството (во живо уно) Проф. др Јасна Ваноска Нидри	Уставно право	Англиски (јазик) др Ана Ана (писмено) онлајн поглавје, студентите задоволно да ја моќат припад професорката					Проф. др Караџиќева - изборни, општни и првдици на мастер студии (електронско поглавје - Microsoft Teams)
август	18 август	09.00 - 11.00	Административно право (онлајн на Microsoft Teams)	МПП (варшиен испит) проф. Димковски, д-р Денчик, д-р Румевски, во живо писмено	Филозофија на правото - Проф. др А.Љ. Спасов (во живо писмено)	ЛС - Вовед во правото Проф. др А.Љ. Спасов (во живо писмено)	НС - Политички систем, Проф. др Караџиќева (електронско поглавје и Microsoft Teams) - Проф. др Раствова (писмено во живо)	Сите предмети од мастер административно право и јазик на лини податоци изборни и општни предмет - во живо	МПП (варшиен испит) проф. Димковски, д-р Денчик, д-р Румевски, во живо писмено	О1 - Европска интеграција на РСМ		Уставно право Група 3 проф. др Рената Димковска и проф. др Јелена Трајковска-Кривошапа (во живо писмено)	
	12.00 - 14.00		МПП (варшиен испит) проф. Димковски, д-р Денчик, д-р Румевски, во живо писмено	Филозофија на правото за дејноста наставни (во живо писмено)	ЛС - Меѓународни политички односи (онлајн на Microsoft Teams)	НС - Слобода на изразување	Сите предмети од мастер административно право и јазик на лини податоци изборни и општни предмет - во живо	МПП (варшиен испит) проф. Димковски, д-р Денчик, д-р Румевски, во живо писмено	О1 - Европска интеграција на РСМ	О1 - Основи на менаџмент		Конституционализам писмено во живо	Сите изборни и општни предмети на проф. др Ана Чупска (Онлајн на МТ, Teams)
	15.00 - 17.00		МПП (варшиен испит) проф. Димковски, д-р Денчик, д-р Румевски, во живо писмено	Филозофија на правото - проф. др Кривошапа Аспируд (во живо писмено)	ЛС - Јазик на новинарски комуникации (електронски)	НС - Меѓународни политички односи (онлајн на Microsoft Teams)	Сите предмети од мастер административно право и јазик на лини податоци изборни и општни предмет - во живо	МПП (варшиен испит) проф. Димковски, д-р Денчик, д-р Румевски, во живо писмено					
септември	19 август	09.00 - 11.00	Римско право - Проф. др Влад Бучковски, д-р др Тимко Муцунски	Римско право - Проф. др Влад Бучковски, д-р др Тимко Муцунски	Римско право - Проф. др Влад Бучковски, д-р др Тимко Муцунски	Римско право - Проф. др Влад Бучковски, д-р др Тимко Муцунски	Сите испити од мастер студии на проф. др Тони Димковски (во живо писмено)	Институти на јавното и приватното право (проф. др Рената Јанковска, проф. др Татјана Трајковска, уно поглавје					
	12.00 - 14.00		Римско право - Проф. др Влад Бучковски, д-р др Тимко Муцунски		Римско право - Проф. др Влад Бучковски, д-р др Тимко Муцунски			Лично право (проф. др Татјана Трајковска, уно поглавје)					
	15.00 - 17.00												
септември	20 август	09.00 - 11.00	Историча на право (Собр. маи, историја на проф. др Димковски, МТ Teams)	Политички систем - правни студии - 1. Група 1 (проф. др Смиљановски и проф. др Димковски) - писмено поглавје во живо; 2. Група 2 (проф. др Ристовска) - Писмено поглавје во живо; 3. Група 3 (проф. др Ристовска) - Писмено поглавје во живо	Онлајн дел на ПП (проф. др Р. Јанковска, уно поглавје)	ЛС - Конституционализам проф. др Рената Димковска проф. др Јелена Трајковска-Кривошапа, д-р Денчик Прешова (електронски)	НС - Вовед во правото проф. др А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Онлајн дел на ПП (проф. др Татјана Трајковска, уно поглавје)	О1 - Односи со медиуми	О1 - Мандатски јазик и стилистика во живо (писмено)			Проф. др Раствова - изборни, општни и првдици на мастер студии (лично на поглавје - Во договор со професор)
	12.00 - 14.00		Историча на право (проф. М. Гроз, онлајн Microsoft Teams)	Политички систем - правни студии - 1. Група 1 (проф. др Смиљановски и проф. др Димковски) - писмено поглавје во живо; 2. Група 2 (проф. др Караџиќева) - Електронско поглавје на Microsoft Teams; Писмено поглавје во живо; 3. Група 3 (проф. др Ристовска) - Писмено поглавје во живо	Онлајн дел на ПП (проф. др Р. Јанковска, уно поглавје)	ЛС - Политичка социологија		Онлајн дел на ПП (проф. др Татјана Трајковска, уно поглавје)	современи	О1 - Мандатски јазик и стилистика во живо (писмено)	О1 - Социјални Правни студиумолошки испити на СДЈ		Проф. др Димковска - изборни, општни и првдици на мастер студии (лично на поглавје - Во договор со професор)
	15.00 - 17.00		Историча на право	Политички систем - правни студии - 1. Група 1 (проф. др Смиљановски и проф. др Димковски) - писмено поглавје во живо; 2. Група 2 (проф. др Караџиќева) - Електронско поглавје на Microsoft Teams; Писмено поглавје во живо; 3. Група 3 (проф. др Ристовска) - Писмено поглавје во живо	Онлајн дел на ПП (проф. др Р. Јанковска, уно поглавје)	ЛС - Цивилно општество (писмено поглавје во живо)	НС - Реторика	Онлајн дел на ПП (проф. др Татјана Трајковска, уно поглавје)					
	09.00 - 11.00	Трудовно право	ИПТ - проф. Калаџиќева во живо, уно, проф. Мисоски - електронски, уно, ЗОСМ. проф. - Ивни Димоски - електронски, уно, ЗОСМ. Испитите од Мастер студии по избрано право (у) професорите: Мадариќе, Мисоски и Ивни Димоски ќе се поглавје во испити термини и на испити начин како и ИПТ.	Облигационо право (Д. Дибани, Н. Гариќовиќ, Н. Заревска) - уно или писмено (Microsoft Teams)	ЛС - Вовед во наука за политика (онлајн, уно)	НС - Европски студии интеграции	Трудовно право	ИПТ - проф. Ламетиќ - во живо, уно, проф. Мисоски - електронски, уно, ЗОСМ. проф. - Ивни Димоски - електронски, уно, ЗОСМ. Испитите од Мастер студии по избрано право (у) професорите: Ламетиќ, Мисоски и Ивни Димоски ќе се поглавје во испити термини и на испити начин како и ИПТ.					О1 - Политичка прогностичка и убедување (во живо уно) Проф. др Јасна Ваноска Нидри

теоретички	21 август	12.00 - 14.00	Група право	ИТП - проф. Калчиќева во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. Илиј Димоски - електронски, усмено, ZOOM. Имплицитно од Мастер студиите по кажено право кај професорите Калчиќева, Мисоски и Илиј Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и ИТП.	Облигативно право (Др. Дабови, Н. Баравева) / усно или писмено (Microsoft Teams)	Лос - Политика Филозофска (писмено полагање во живо)	НС - Јавно мислење	Група право	ИТП - проф. Лажетни, во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. Илиј Димоски - електронски, усмено, ZOOM. Имплицитно од Мастер студиите по кажено право кај професорите Лажетни, Мисоски и Илиј Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и ИТП.	О - Политика прогласа и уредување во живо усно) Проф. др Јасна Вансвова Недеј						
		15.00 - 17.00	Група право	ИТП - проф. Калчиќева во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. Илиј Димоски - електронски, усмено, ZOOM. Имплицитно од Мастер студиите по кажено право кај професорите Калчиќева, Мисоски и Илиј Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и ИТП.	Облигативно право (Др. Дабови, Н. Баравева) / усно или писмено (Microsoft Teams)	Лос - Примена на политиката (електронски)		Група право	ИТП - проф. Лажетни, во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. Илиј Димоски - електронски, усмено, ZOOM. Имплицитно од Мастер студиите по кажено право кај професорите Лажетни, Мисоски и Илиј Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и ИТП.	Договорно право, Право на индивидуална сопственост, Општо право, Потправничко право, Колективно право (Др. Дабови, Н. Баравева) - во живо, усмено	Проф. др К. Рунчева Тасов - Изборни, уставни и правни на мастер студи (Начин на полагање) електронски, во договор со професор					
У	22 август															
И	23 август															
компјутерски	24 август	09.00 - 11.00	Социологија на правото (во живо писмено)	Стварно право (Проф. др Тина Прископа, устно полагање)	Римско право (Проф. др Е. Навумоски, Проф. др Е. Вранчиќ-Бардам, електронски)	Лос - Политички систем (Проф. др Ристоска) / писмено полагање во живо) Проф. др Трајковиќа - Христова и Проф. др Симонски (електронски)	НС - Комуникација	Граѓанско право - Примена програма	О - Јавно Мислење	О - Вовед во правото, право со надлежно ниво, во договор со модерира (во живо писмено)	О - Маркетинг - и сите аспекти на мастер студи (Основи на Маркетинг), Деловно значење на ИМ, Брендманџ и релационите (во живо писмено) и проф. др В. Угучиќа и проф. др В. Петровска, усмено испит со физичко присуство					
		12.00 - 14.00	Социологија на правото	Стварно право (Проф. др Рада Јанковиќа, устно полагање)	Римско право (Проф. др Е. Навумоски, Е. Вранчиќ-Бардам, електронски)	Лос - Современи политички системи (Проф. др Ана Чупрска (online presentation))	НС - Современа историја	Јавна администрација (Резименто, ОИ и Политички студии) (online на MS Teams)	ОИ и пол. (англ.) Вовед во правото - примарен термин (во живо писмено)	Лос - Економски системи и економска политика - проф. др В. Угучиќа и проф. др В. Петровска, усмено испит со физичко присуство						
		15.00 - 17.00	Социологија на правото (во живо писмено)	Стварно право (Проф. др Рада Јанковиќа, устно полагање)	Римско право (Проф. др Е. Навумоски, Проф. др Е. Вранчиќ-Бардам, електронски)	Лос - Современи политички системи - Проф. др Селмановска (писмено полагање во живо) Проф. др В. Угучиќа и проф. др В. Петровска, усмено испит со физичко присуство	НС - Членови права во ИМ (електронски)		ИЗБОРИ И ОПШТИ ПРАВИЛИ КАЈ ПРОФ. ДР И. РИСТОСКА АСТЕРУД (во живо, писмено)	НС - Примена на економски системски студии - Проф. др В. Угучиќа и проф. др В. Петровска, усмено испит со физичко присуство						
исторички	25 август	09.00 - 11.00	Казнено право (on-line усно)	Граѓанско право (писмено, во амфитеатар)	Примена на економика (Проф. др В. Угучиќа и проф. др В. Петровска, усмено испит со физичко присуство)	Лос - Политички системи (писмено полагање во живо)	НС - Младина и професионална (во живо усно) та	Граѓанско право (писмено, во амфитеатар)	О - Јавно Мислење	О - Политички системи проф. др Тана Карапанчева (онлино) и проф. др Александар Спасовски (во живо усно полагање)	О - Содржината и неформална комуникација					
		12.00 - 14.00	Казнено право (on-line усно)	Граѓанско право (писмено, во амфитеатар)	Примена на економика (Проф. др В. Угучиќа и проф. др В. Петровска, усмено испит со физичко присуство)	Лос - Современи политички системи - Проф. др Селмановска (писмено полагање во живо) Проф. др В. Угучиќа и проф. др В. Петровска, усмено испит со физичко присуство	НС - Основни институти на јавно и правно право	Граѓанско право (писмено, во амфитеатар)	О - Политички системи проф. др Тана Карапанчева (онлино) и проф. др Александар Спасовски (во живо усно полагање)	О - Содржината и неформална комуникација						
		15.00 - 17.00	Казнено право (on-line усно)	Граѓанско право (писмено, во амфитеатар)	Примена на економика (Проф. др В. Угучиќа и проф. др В. Петровска, усмено испит со физичко присуство)	Меѓународно граѓанско право и Граѓанско право (писмено во амфитеатар)			Граѓанско право (писмено, во амфитеатар)	Стварно право 2, Јавно мислење (во живо писмено)	Земјоправно право (Проф. др Тина Прископа, усно полагање)					
општи	26 август	09.00 - 11.00	Испити на мастер студи кај проф. др Н. Туѓановска и проф. др А. Делска - Трансференца, online, на MS Teams, од 11 часот	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи	НС - Мандатни јазни и новаторска писменост во живо писмено)	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи								
		12.00 - 14.00	Вовед во право на ЕУ (онлино) преку Microsoft Teams, Директна линија (пушта во која ќе се одржи испитот)	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи	НС - Мандатни јазни и новаторска писменост во живо писмено)	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи								
		15.00 - 17.00	Вовед во право на ЕУ (онлино) преку Microsoft Teams, Директна линија (пушта во која ќе се одржи испитот)	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи	НС - Мандатни јазни и новаторска писменост во живо писмено)	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи	Римско право - Проф. др В. Влад Буковски, Др. др Тимно Мучиќиќи							
четирни	27 август	09.00 - 11.00	Економика (Правни студии, семинарски, работен со јаноста), Политичка економија, Современа економска теорија, Деловни финансии и остали правни кај проф. Канчиќин, проф. Стојков, проф. Шилова Нољска (ИМСИМ ИНСТИТ)	Право на друштва	ПИТ (Проф. др Г. Навумоски, електронски)	НС - Мандатни јазни и новаторска писменост во живо писмено)	ПИТ (Проф. др Д. Рашиќоски, писмено амфитеатар)	Северно и наредно право (во живо писмено или електронски во зависност од околностите)	О - Современи политички системи - Проф. др Селмановска (писмено полагање во живо)	Финансово право - online Microsoft Teams, МАСТЕР ФИНАНСОВО ПРАВО (презенти кај проф. Пенчоска, проф. Мисоски, проф. Заврски и др. Николаева (Koleza)) online Skupe	1. Граѓанско процесно право (презенти кај проф. др Тина Прископа, устно полагање), Војничко право, Административно право, Акт. ПП на ЕУ, Нотарио право, Стварно наследство - проф. др Зорска Канчоска, проф. др Рашкиќоски, проф. Мисоски	Лос - Страници јазни	О - Техники на правите со јаноста (во живо усно) Проф. др Јасна Вансвова Недеј	Криминологија, Социјална психологија, Ветеринарска, проф. Александра Гуеѓоска (Microsoft Teams)		
		12.00 - 14.00	Економика (Правни студии, семинарски, работен со јаноста), Политичка економија, Современа економска теорија, Деловни финансии и остали правни кај проф. Канчиќин, проф. Стојков, проф. Шилова Нољска (ИМСИМ ИНСТИТ)	Право на друштва (во живо)	Право на друштва (стечај и стечајна постапка и непозитивна индивидуалност (писмено во амфитеатар)	ПИТ (Проф. др Г. Навумоски, електронски)	НС - Мандатни јазни и новаторска писменост во живо писмено)	ПИТ (Проф. др Д. Рашиќоски, писмено амфитеатар)	Северно и наредно право (во живо писмено или електронски во зависност од околностите)	О - Современи политички системи - Проф. др Селмановска (писмено полагање во живо)	Финансово право - online Microsoft Teams, МАСТЕР ФИНАНСОВО ПРАВО (презенти кај проф. Пенчоска, проф. Мисоски, проф. Заврски и др. Николаева (Koleza)) online Skupe	Право на извршен надзор на ЕУ, Меѓународно договорно право - во живо писмено	Лос - Меѓународно право (им. и англ. гуи) електронски усно	О - Техники на правите со јаноста (во живо усно) Проф. др Јасна Вансвова Недеј		
		15.00 - 17.00	Економика (Правни студии, семинарски, работен со јаноста), Политичка економија, Современа економска теорија, Деловни финансии и остали правни кај проф. Канчиќин, проф. Стојков, проф. Шилова Нољска (ИМСИМ ИНСТИТ)	Право на друштва	Право на друштва (стечај и стечајна постапка и непозитивна индивидуалност (писмено во амфитеатар)	ПИТ (Проф. др Г. Навумоски, електронски)	НС - Мандатни јазни и новаторска писменост во живо писмено)	ПИТ (Проф. др Д. Рашиќоски, писмено амфитеатар)	Северно и наредно право (во живо писмено или електронски во зависност од околностите)	О - Современи политички системи - Проф. др Селмановска (писмено полагање во живо)	Финансово право - online Microsoft Teams, МАСТЕР ФИНАНСОВО ПРАВО (презенти кај проф. Пенчоска, проф. Мисоски, проф. Заврски и др. Николаева (Koleza)) online Skupe	Право на извршен надзор на ЕУ, Меѓународно договорно право - во живо писмено	Лос - Меѓународно право (им. и англ. гуи) електронски усно	О - Техники на правите со јаноста (во живо усно) Проф. др Јасна Вансвова Недеј		
У	28 август	неработен ден														
У	29 август															
И	30 август															
компјутерски	31 август	09.00 - 11.00	Вовед во право - Проф. др А. Славов (во живо писмено)	Уставно право - Група 3 Проф. др Рашкиќоски и Проф. др Елена Трајковиќа - Христова (електронски)	МП (во живо, писмено)	Меѓународно граѓанско право и Граѓанско право (писмено во амфитеатар)	НС - Англиски јазни	Уставно право	О - ИТ и однос со јаноста	О - Теорија на однос со јаноста						
		12.00 - 14.00	Вовед во право за деловно застапување (во живо писмено)	Уставно право - Група 1 Проф. др Рада Вансвова Недеј, др. др Денис Прископа	МП (во живо, писмено)	Лос - Современа меѓународна историја	НС - Новинарска историја (во живо усно)	Уставно право	ОИ - ИТ и однос со јаноста	ОИ - Теорија на однос со јаноста	ИЗБОРИ И ОПШТИ ПРАВИЛИ КАЈ ПРОФ. ДР И. РИСТОСКА АСТЕРУД (во живо, писмено)					Современа меѓународна историја, историја на дипломатија, современа европска и меѓународна историја, современа европска историја и мерија за мерата кај проф. др Ивана Вансвова во КАБИНЕТ

		15.00 - 17.00	Вовед во правото - Проф. др. К. Ристова - Астурда (во живо писмено)	Уставно право - Група 1 (Група 2 писмено во живо) - Проф. др. Габриела Саванска Давкова и доц. др. Димитр Превеза / Проф. др. Тина Караџиќиќа - Јанковиќа и проф. др. Марија Ристоска	МПП (во живо, писмено)	Политички партии и парламентаризам - Проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа (Електронско подлагање - Microsoft Teams)	Политички партии и парламентаризам - Проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа (Електронско подлагање - Microsoft Teams) - Проф. др. Александар Спасковски (во живо устно подлагање)	НС - Теорија на парламентаризмот (во живо устно) Проф. др. Јасна Банцова Наџди	Уставно право						Проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа, општин и предавте на мастер студии (Електронско подлагање - Microsoft Teams)
вторин		09.00 - 11.00	Административно право (он-лајн на Microsoft Teams)	МПП (влезен испит) проф. Димитр Румевски, доц. Румевски, во живо писмено	Филозофија на правото - Проф. др. А. Љ. Спасов (во живо писмено)	Политички системи - Проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа (Електронско подлагање - Microsoft Teams)	НС - Политички системи - Проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа (Електронско подлагање - Microsoft Teams)	Сите предмети од мастер административно право и јазна администрација и Заштита на лични податоци избори и општински предмети - во живо	МПП (влезен испит) проф. Димитр Румевски, доц. Румевски, во живо писмено	ОИ - Европска интеграција на РСМ				Уставно право Група 3 проф. др. Рената Давкова и проф. др. Јелена Трјанковска-Крстоска (во живо писмено) Конституционализам во живо писмено	
	15 септ.	12.00 - 14.00	Административно право (он-лајн на Microsoft Teams)	МПП (варшени испит) проф. Димитр Румевски, доц. Румевски, во живо писмено	Филозофија на правото - Проф. др. А. Љ. Спасов (во живо писмено)	НС - Меѓународни политички односи (он-лајн на Microsoft Teams)	НС - Слобода на изразување	Сите предмети од мастер административно право и јазна администрација и Заштита на лични податоци избори и општински предмети - во живо	МПП (варшени испит) проф. Димитр Румевски, доц. Румевски, во живо писмено	ОИ - Европска интеграција на РСМ				Сите избори и општински предмети на проф. др. Ана Чукасова (Он-лајн на МТ. Teams)	
		15.00 - 17.00	Административно право (он-лајн на Microsoft Teams)	МПП (варшени испит) проф. Димитр Румевски, доц. Румевски, во живо писмено	Филозофија на правото - Проф. др. К. Ристова - Астурда (во живо писмено)	Политички системи - Проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа (Електронско)	НС - Меѓународни политички односи (Електронски)	Сите предмети од мастер административно право и јазна администрација и Заштита на лични податоци избори и општински предмети - во живо	МПП (варшени испит) проф. Димитр Румевски, доц. Румевски, во живо писмено						
третин		09.00 - 11.00	Англиски јазик (писмено во амфитеатар)	Римско право - Проф. др. Владо Буковоски, доц. др. Татјана Муцкоски	Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма (писмено во амфитеатар)	Римско право - Проф. др. Владо Буковоски, доц. др. Татјана Муцкоски	Сите испити од мастер студии на проф. др. Тони Давковски (во живо писмено)	Институти на јавното и приватното право (проф. др. Рената Давкова, проф. др. Тина Превеза, устно подлагање)							
	16 септ.	12.00 - 14.00	Англиски јазик (писмено во амфитеатар)	Римско право - Проф. др. Владо Буковоски, доц. др. Татјана Муцкоски	Политички системи - Проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа (Електронски устно)	Римско право - Проф. др. Владо Буковоски, доц. др. Татјана Муцкоски		Лично право (проф. др. Тина Превеза, устно подлагање)							
		15.00 - 17.00	Англиски јазик												
четвртин		09.00 - 11.00	Историча на правото (Сопр. мисл. историја на проф. др. Дончановски MS teams)	Политички системи - правни студии - 1. Група 1 (проф. др. Саванска Давкова и проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа) - писмено подлагање во живо; 2. Група 2 (проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа) - писмено подлагање во живо; 3. Група 3 (проф. др. Ристова) - Писмено подлагање во живо	Општ дел на ПП (проф. др. Рената Давкова, устно подлагање)	Политички системи - Проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа (Електронски)	НС - Вовед во правото Проф. др. А. Љ. Спасов (во живо писмено)	Општ дел на ПП (проф. др. Тина Превеза, устно подлагање)	ОИ - Односи со медиуми (писмено)	ОИ - Мандатни (јазик и стилистика во живо писмено)				Проф. др. Ристоска - Ибори, општин и предавте на мастер студии (Изначно подлагање: Во договор со професор)	
	17 септ.	12.00 - 14.00	Историча на правото (Проф. М. Гриво, Microsoft Teams)	Политички системи - правни студии - 1. Група 1 (проф. др. Саванска Давкова и проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа) - писмено подлагање во живо; 2. Група 2 (проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа) - писмено подлагање во живо; 3. Група 3 (проф. др. Ристова) - Писмено подлагање во живо	Општ дел на ПП (проф. др. Рената Давкова, устно подлагање)	Политичка историја		Општ дел на ПП (проф. др. Тина Превеза, устно подлагање)	ОИ - Мандатни (јазик и стилистика во живо писмено)	ОИ - Социјални Правни студии/општински испити на СДУ				Проф. др. Давкова - Ибори, општин и предавте на мастер студии (Изначно подлагање: Во договор со професор)	
		15.00 - 17.00	Историча на правото	Политички системи - правни студии - 1. Група 1 (проф. др. Саванска Давкова и проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа) - писмено подлагање во живо; 2. Група 2 (проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа) - писмено подлагање во живо; 3. Група 3 (проф. др. Ристова) - Писмено подлагање во живо	Општ дел на ПП (проф. др. Рената Давкова, устно подлагање)	Политичка историја	НС - Република	Општ дел на ПП (проф. др. Тина Превеза, устно подлагање)	ПТ - применета програма 15.17 напред (писмено подлагање)						
петин		09.00 - 11.00	Трудовно право	ИПТ - проф. Калџиќева во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ЗСОМ. проф. - Ивни Димоски - електронски, усмено, ЗСОМ. Испитите од Мастер студии по (кажано право и) професионите - Надзорни, Мисоски и Ивни Димоски ќе се подготват во истите термини и на истиот начин како и ИПТ.	Облигационо право и Давкови, Н. Габриела, Н. Барваќа) - во живо, писмено	Политички системи - Проф. др. Караџиќиќа - Јанковиќа (Електронски)	НС - Европски студии интеграции	Трудовно право	ИПТ - проф. Ламетиќа - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ЗСОМ. проф. - Ивни Димоски - електронски, усмено, ЗСОМ. Испитите од Мастер студии по (кажано право и) професионите - Ламетиќа, Мисоски и Ивни Димоски ќе се подготват во истите термини и на истиот начин како и ИПТ.	ОИ - Политичка прогласица и убедување (во живо устно) Проф. др. Јасна Банцова Наџди					
	18 септ.	12.00 - 14.00	Трудовно право	ИПТ - проф. Калџиќева во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ЗСОМ. проф. - Ивни Димоски - електронски, усмено, ЗСОМ. Испитите од Мастер студии по (кажано право и) професионите - Надзорни, Мисоски и Ивни Димоски ќе се подготват во истите термини и на истиот начин како и ИПТ.	Облигационо право и Давкови, Н. Габриела, Н. Барваќа) - устно или писмено (Microsoft Teams)	Политичка историја	НС - Јазно мислење	Трудовно право	ИПТ - проф. Ламетиќа - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ЗСОМ. проф. - Ивни Димоски - електронски, усмено, ЗСОМ. Испитите од Мастер студии по (кажано право и) професионите - Ламетиќа, Мисоски и Ивни Димоски ќе се подготват во истите термини и на истиот начин како и ИПТ.	ОИ - Политичка прогласица и убедување (во живо устно) Проф. др. Јасна Банцова Наџди					

